



ПРИЈАВА ЗА НАСИЛСТВО

1. Датум и час кога се случил насилниот настан/ситуација:

2. Насилството се случува:

___ Прв пат ___ Се повторува повеќепати: _____ (наведете колку пати)

3. Каде се случило насилството (можни се повеќе одговори):

___ Во училницата ___ Во спортска сала ___ Во ходниците ___ Во тоалетот ___ Во дворот
кон училиштето ___ На пат кон/од училиште ___ Во домот ___ На интернет

4. Начин на откривање или воочување на насилство (насилна ситуација):

___ Учесник во насилството

___ Сведок на насилството

___ Жртва на насилство

___ Ме информираше друго лице (соученик, родител, пријател и др.)

___ Се информирав од ситјалните медиуми

___ Гледав видео/слики

___ Друго _____

5. Опис на настанот:



6. Учесници во насилство (дополни со број)

6.1 Колку жртви има во случајот?

6.2 Колку сторители има во случајот?

6.3 Ученик/ци жртва/и на насилство

Име и презиме: _____

Возраст: _____ Род _____ Машки _____ Женски

6.4. Сторител на насилството (можни се повеќе одговори):

___ Ученик или група ученици од училиштето ___ Член на семејството

___ Друг врсник ___ Трето возрасно лице

6.5. Ученик/ци сторител/и на насилство

Име и презиме, име на родител, адреса и контакт телефон:

7. Вид на насилство

___ Физичко

___ Психичко/емоционално

___ Социјално

___ Сексуално

___ Кибер

8. Забелешка

Датум:

Пријавил:

